

VI. BASHKËPUNIMI MULTISEKTORIAL

Neni 59

Bashkëpunimi multisektorial i institucioneve kompetente dhe shoqatave nga nenet 5 dhe 6 të këtij ligji përcaktohet me Protokoll për bashkëpunim të ndërsjellë.

Protokolli nga paragrafi 1 i këtij neni miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Neni 60

Njësitë e vetëqeverisjes lokale me institucionet dhe shoqatat, të cilat punojnë në fushën e dhunës në familje, përpilojnë protokoll për bashkëpunim të ndërsjellë për ndërmarrje të masave për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje në bashkësinë lokale.

VII. MBIKËQYRJE MBI ZBATIMIN E KËTIJ LIGJI

Neni 61

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dhe 28 të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të neneve 41 dhe 52 paragrafi 3 të këtij ligji, kryen Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 29 dhe 30 të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të neneve 29 paragrafi 6 dhe 52 paragrafi 1 të këtij ligji, kryen Ministria e Punëve të Brendshme.

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga neni 31 i këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të nenit 52 paragrafi 2 të këtij ligji, kryen Ministria e Shëndetësisë.

VIII. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE

Neni 62

Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kryerësit të dhunës në familje, i cili nuk do ta respektojë ose do ta shkelë masën për mbrojtje të shqiptuar përkohësisht – largim të kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për t'iu afuar shtëpisë nga neni 34 i këtij ligji dhe masën/at për mbrojtje të shqiptuara përkohësisht nga neni 35 i këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik i cili nuk do të veprojë në pajtim me nenet 13, 19 paragrafi 1, 21, 28 paragrafi 3 dhe 31 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës zyrtar dhe personit udhëheqës i cili nuk do të veprojë në pajtim me nenin 13 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar dhe personit udhëheqës në qendrën për punë sociale i cili nuk do të veprojë në pajtim me afatin e paraparë në nenin 19 paragrafi 1 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar përgjegjës dhe personit udhëheqës në institucion i cili nuk do të veprojë në pajtim me afatin e paraparë në nenet 21, 28 paragrafët 2 dhe 3 dhe 31 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje qytetarit i cili nuk do të veprojë në pajtim me nenin 12 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet shoqatës për mosrespektim të afatit të caktuar në nenin 32 paragrafi 2 të këtij ligji.

Neni 63

Organ kompetent për mbajtje të procedurës për kundërvajtje dhe shqiptim të sanksioneve për kundërvajtje nga neni 62 të këtij ligji është gjykata kompetente.

Neni 64

Para parashtrimit të kërkesës për procedurë për kundërvajtje, për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, Ministria mban procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

IX. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 65

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 66

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen titulli i kapitullit "VI-a dhuna në familje" dhe nenet 94-b, 94-v, 94-g, 94-d, 94-gj, 94-e, 94-zh, 94-x, 94-i, 94-j, titulli i kapitullit "V-a Procedura për shqiptim të masës së përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje" dhe nenet 279-a, 279-b, 279-v, 279-g, 279-d, 279-gj, 279-e dhe 279-zh të Ligjit për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 dhe 38/14).

Neni 67

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015.

4271.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.

Бр. 07- 3479/1 Претседател
15 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14), во членот 215 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„ (2) Собирот на содружници во случај кога Владата на Република Македонија е единствен содружник во друштвото со ограничена одговорност покрај работите од став (2) на овој член дава согласност на актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во друштвото со ограничена одговорност.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 2

Во членот 383 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„ (2) Собранието во случај кога Владата на Република Македонија е основач на друштвото, покрај прашањата од став (1) на овој член дава согласност на актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во акционерското друштво.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трговските друштва.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHOQËRI TREGTARE

Neni 1

Në Ligjin për shoqëri tregtare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 dhe 41/14), në nenin 215 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Tubimi i bashkëpronarëve, në rast kur Qeveria e Republikës së Maqedonisë është bashkëpronar i vetëm në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar, krahas punëve nga paragrafi (2) i këtij neni jep pëlqim për aktin për përcaktim të lartësisë së pikës për përlllogaritje të rrogave të të punësuarve në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar.”

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Neni 2

Në nenin 383 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Kuvendi, në rast kur Qeveria e Republikës së Maqedonisë është themelues i shoqërisë, krahas çështjeve nga paragrafi (1) i këtij neni jep pëlqim për aktin për përcaktim të lartësisë së pikës për përlllogaritje të rrogave të të punësuarve në shoqërinë aksionare.”

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për shoqëri tregtare.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4272.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за возила, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2014 година.

Бр. 07-3481/1

15 септември 2014 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Член 1

Во Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13 и 165/13), во членот 21 во став (1) зборовите: „регистарот на податоци на возила“ се заменуваат со зборовите: „регистарот на типски и единечно одобрени возила, системи, составни делови и самостојни технички единици и опрема за возила на Бирото за метрологија.“

Член 2

Во членот 65 во став (2) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- на дневна основа не ги внесува сите податоци во електронскиот софтвер пропишан во член 73-а на овој закон.“

Член 3

По членот 73 се додава нов поднаслов и три нови члена 73-а, 73-б и 73-в кои гласат:

„Регистар на возила кои поминале технички преглед и за следење на уплати и надоместоци кои се уплаќаат при технички преглед

Член 73-а

(1) Министерството за транспорт и врски преку електронски софтвер води регистар на возилата кои поминале технички преглед и за следење на уплати и надоместоци кои се уплаќаат при технички преглед, кој содржи податоци од евиденцијата на овластените правни лица за технички преглед за:

- возила кои поминале технички преглед,
- личниот картон на секое возило одделно,
- уплати и надоместоци кои се уплаќаат при технички преглед и
- други податоци кои се однесуваат на евиденцијата на возилата и следење на уплатите и надоместоците.